

Групацијата ТИТАН повеќе од еден век успешно го продолжува својот раст, со особена почит кон поединецот, општеството и животната средина. Групацијата ТИТАН ги смета своите човечки ресурси за клучен фактор за одржлив развој. Ние се потпираме на вештините и залагањата на нашите луѓе од сите нивоа на хиерархијата. Наша цел е да ги привлечеме, развивааме и задржиме најдобрите професионалци, при што им овозможуваме креативен развој на кариера и ги наградуваме нивните резултати. На тој начин за Групацијата стекнуваме долготрајни вредности и конкурентска предност.

Цементарница УСЈЕ АД Скопје

ГРУПАЦИЈА ТИТАН

објавува оглас за вработување на

Референт за книговодство

Избраниот кандидат ќе извршува работни задачи во Службата за локално сметководство како сметководител односно: книжење и проверка на фактурите за набавки и услуги од домашен пазар и увоз, за влезните фактури - внесува валута на плаќање во систем и резервирање на плаќањето вирмански и во спецификација, книжење на сите видови исплати по различни основи на надворешни физички лица и вработените, материјално книжење на приемници и требовања и месечна анализа на залихи и анализа на трошоците. Кандидатот треба да има изразени аналитички способности и прецизност во работењето. Работното време е 40 часа неделно и од 08:00 – 16:00 дневно. Основната нето плата за работното место е од 20.000 – 24.000 денари.

Потребни квалификации:

- CCC/IV степен образование економско училиште/ гимназија
- Работно искуство до 3 години во областа на сметководството ќе се смета за предност
- Одлично познавање на MS Office
- Познавање на английскиот јазик

Конкурентски предности:

Желба за работа во средина со високи барања

Одлични аналитички, комуникациски и организаторски способности

Флексибилност и адаптибилност

Посветеност, мотивираност, иницијативност

Тимска работа и кооперативност

Кандидатите треба да ја приложат и следнава документација:

1. Мотивациско писмо
2. Биографија (CV)
3. Доказ за завршено образование



Огласот трае 10 (десет) дена од денот на објавувањето

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови предвидени со Закон.

Вработувањето е на определено време до 6 (шест) месеци, со можност за продолжување на неопределено време.

Цементарница УСЈЕ обезбедува еднакви можности за вработување и позитивно ги поттикнува соодветно квалификуваните кандидати без оглед на пол, раса, хендикеп, возраст, сексуална ориентација, религија или убедување.

Аплицирањето се врши само на веб страницата на Цементарница УСЈЕ АД Скопје,

<http://www.usje.com.mk>

каде заинтересираните кандидати треба да ја пополнат електронската апликација за CV и да ги прикачат потребните документи.

Сите апликации ќе се сметаат строго доверливи.

Контактирани ќе бидат само кандидатите избрани за интервју.